



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 11 ноември 1996
Скопје
Број 61

Год. LI

Претплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1117.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал на претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО РЖ – СКОПЈЕ „МРТТ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на целокупниот државен капитал во РЖ – Скопје „МРТТ“ – Скопје, односно 51,54% од вкупната главница на претпријатието.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2967/5
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1118.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал на претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДОО „ВИНАЛ“ – ШТИП

Член 1

Да се изврши продажба на целокупниот државен капитал во Црвена Звезда ДОО „Винал“ – Штип, односно 79,35% од вкупната главница на претпријатието.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2967/3
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1119.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал на претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ЗАСТАВА „ОГЛЕДАЛА“ – ОХРИД

Член 1

Да се изврши продажба на целокупниот државен капитал во Застава „Огледала“ – Охрид, односно 75,70% од вкупната главница на претпријатието.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2967/2
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1120.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал на претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО РУДНИК „ЗЛЕТОВО“ – ПРОБИШТИП

Член 1

Да се изврши продажба на целокупниот државен капитал во Рудник „Злетово“ – Пробиштип, односно 88,68% од вкупната главница на претпријатието.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2967/4
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1121.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал на претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО
РЖ – СКОПЈЕ „ГРИНЗ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на целокупниот државен капитал во РЖ – Скопје „Гринз“ – Скопје, односно 72,22% од вкупната главница на претпријатието.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2967/1
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1122.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
НА ПРОИЗВОДНА ХАЛА ЗА ПРЕРАБОТКА НА
МЕСО СО СОПСТВЕНА ЛАБОРАТОРИЈА НА ПО-
ДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА „ГАЗИ БАБА“ –
СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на производна хала за преработка на месо со сопствена лабораторија, на КП бр. 1534 и 1535/2, КО „Илинден“ во м.в. „Трница“, со вкупна површина од 9.135 м², на подрачјето на општината Гази Баба – Скопје, чии инвеститори ќе бидат ПТП „Виор“, Панковски Данило, Панковски Душан и Спасовски Горѓи сите од Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичниот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2910/1
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1123.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
НА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВО С. СЛИВОВО,
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ОХРИД

1. Со оваа одлука се определуваат условите за градба на здравствена станица во с. Сливово (Сливовски Анови) во регионот на Дебарца – Охридско, на КП бр. 2706, КО „Сливово“, во м.в. „Ан“, со вкупна површина од 1.100 квадратни метри, на подрачјето на општината Охрид, чиј инвеститор ќе биде ЈЗО „Медицински центар“ од Охрид и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичниот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2954/1
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1124.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА
НА ПРОИЗВОДНО-СКЛАДИШЕН ПОГОН ЗА
ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДИРАЊЕ НА КЕСИ ОД
НАТРОН-ХАРТИЈА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШ-
ТИНАТА ВЕЛЕС

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на производно-складишен погон за производство и складирање на кеси од натрон-хартитија, на КП бр. 658/2, КО „Башино Село“, во м.в. „Умкин Дол“, со вкупна површина од 3.973 квадратни метри, на подрачјето на општината Велес, чии инвеститори ќе бидат Димов Лазар и Трајче од Велес и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичниот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2953/1
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1125.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА
ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОД-
НОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕ-
ПУБЛИКА ЕЛ САЛВАДОР

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Ел Салвадор на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2973/1

4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1126.

Врз основа на член 91, став 1, точка 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.53/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КРАЛСТВОТО КАМБОѢ

Член 1

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Кралството КамбоѢ на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2972/1

4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1127.

Врз основа на член 31 од Законот за научноистражувачката дејност („Службен весник на РМ“ бр.13/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП

1 Се дава согласност на одредбите на Статутот на Институтот за старословенска култура – Прилеп, што го донесе Советот на седницата одржана на 4.06.1996 година

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр.23-327/8

4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1128.

Врз основа на член 97 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр.44/95, 34/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДРЖАВНОТО СРЕДНО ЕКОНОМСКО УЧИЛИШТЕ „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ – ТЕТОВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Државното средно економско училиште „8-ми Септември“ – Тетово, што го донесе Комисијата за извршување на подготовки за започнување со работа на ова училиште.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2812/1

4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1129.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова Решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за стопанство – Дирекција за стокови резерви и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

2710

Масла добиени од нафта и масла добиени од битуминозни минерали, освен сурови; производи на друго место неспомнати или опфатени, кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуминозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи:
– Моторен бензин и други лесни масла
– Моторен бензин, вклучувајќи и авио-бензин

2710 00 00 31 – – Дизел гориво
а) Дизел гориво Д–2

10.319 т.дизел гориво во вредност од 103.185.082,00 ден.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2936/1
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1130.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4202

Кофчежи, куфери, ненесери, аташе – куфери, актен-чанги, школски чанги, футроли за очари, футроли за двогледи, футроли за фотоапарати, футроли за музички инструменти, футроли за пушки, футроли за пиштоли и слични контејнери; патни торби, тоалетни торби, ранци, женски чанги, торби за купување, портмонеа за банкноти, портмонеа за метални пари, футроли и корици за мапи или документи, табакери, кеси за тутун, торби за алат, спортски торби, торби за шишиња, кутии за накит, кутии за пудра, кутии за прибор за јадење и слични контејнери, од кожа или вештачка кожа, од фолии од пластични маси, од текстилни материјали, од вулканфибер или од картон, или целосно или претежно покрени со овие материјали или со хартија:

4202 29 00 00

-- Друго
а) Футрола за портабал компјутери
Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови:

4901

2 парчиња

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4901 99 00 00 -- Друго

а) техничка документација

21 парче

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици: магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 30 00 00

-- Портабал дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг, што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура и дисплеј

а) Портабал компјутер ВП ЛСС5100

2 парчиња

8471 50

Дигитални централни единици освен оние од тар. подброви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто кукиште една или две од следниве мемориски единици, влезни единици, излезни единици:

8471 50 90 00

-- Друго

а) Дигитал Алфа Сервер 1000 4/266; 400 4/233
б) Персонални компјутери ДИГИТАЛ ВЕНТУРИС FX 5100, ДИГИТАЛ ПРИОРИС XL 5133

13 парчиња

152 парчиња

8471 60

-- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште:

8471 60 40 00

--- Печатари

а) ФУЛИТСУ линиски печатар

1 парче

б) ЕПСОН LQ570+

матичен печатар

41 парчиња

в) ЕПСОН LQ 1070

33 парчиња

8471 60 50 00

--- Тастатури

а) Тастатури

13 парчиња

8471 70

-- Мемориски единици

8471 70 53 00

--- Хард диск

драјв (hard disk drives)

а) 2.1 ГБ; 1,05 ГБ хард

дискови

13 парчиња

8471 70 60 00

--- Мемориски единици со магнетни ленти

а) ГБ ДАТ Драјв

13 парчиња

б) 4/8 ГБ ДАТ Драјв

7 парчиња

8471 80

-- Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина	Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4	1	2	3	4
	8471 80 10 00	-- Периферни единици				а) Софтвер со лиценца	13 парчиња
		а) 3 COM Уреди за поврзување со ком. мрежа	57 парчиња			б) СЦО Опен Сервер Ентерпрајс В.5.0 (5 корисника)	7 парчиња
8473		б) ИСОЛАН ТР уред за поврзување-трансвер	2 парчиња			в) INFORMIX Софтвер	21 парче
		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучителни или главно со машините од тар. бр. 8469 до 8472:		8528		г) Transcend Enterprise Manger V.05 софтвер	1 парче
	8473 30	-- Делови и прибор на машини од тар. бр. 8471:				д) 3COM софтвер	1 парче
	8473 30 10 00	-- Електронски				Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:	
		а) ВГА графичка картица	13 парчиња			-- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен применик или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
		б) 16 бит ИСА мрежни картици ДИГИТАЛ	7 парчиња	8528 21 00 00		-- Во боја	
		в) 4МБ РАМ	370 парчиња			а) 15 колор монитор Дигитал	13 парчиња
		г) 3COM 16-бит мрежна картица	145 парчиња			б) 14 колор монитор Дигитал	7 парчиња
8504		д) 3COM etnernet модули	4 парчиња			в) 14 колор монитор Самтрон	145 парчиња
		Електрични трансформатори, статички, конвертори (на пример, испарувачи) и индуктивни калеми:		8542		Електронски интегрални кола и склопови:	
	8504 40	-- Статички конвертори (претворувачи):			8542 13 00 00	-- Картички кои содржат електронски интегрални кола	
	8504 40 30 00	-- Модули за напојување во вод кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци				а) 8МБ СИММ меморија	7 парчиња
		а) APC SUI400VA		8544		Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори:	
		б) APC SU700VA				-- Со конектори	
8524		Модул за напојување	7 парчиња			а) Приклучен кабел со конектор	26 парчиња
		Плочи, за ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на стоки на плочи, освен производите од Глава 37:			8544 51 00 00	б) Кабел со конектор	26 парчиња
	8524 31 00 00	-- За репродукција на појави, освен звук или слика:					

1131.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2914/1
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ СЕПТЕМВРИ 1996 – МАРТ 1997 ГОДИНА

I

Во главата II став 2, под редните броеви 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19, во колоната „капитал на АСБ (во%)“ наведените износи се менуваат и треба да стои „над 51%“.

II

Во главата II се додава нов став 3 кој гласи:
Претпријатија кај кои ќе се врши продажба на државниот капитал, на начин за кој одлуки ќе донесува Владата на Република Македонија, се:

	ПРЕТПРИЈАТИЕ	МЕСТО	Проценета вредност (во ДЕМ)	Државен капитал (во %)	Капитал на јавни претпријатија (во %)	Капитал на АСБ (во %)
1	РЖ-Скопје	Скопје	805,277,355	7.20%	5.49%	0.64%
2	РЖ-Скопје "МРТТ"	Скопје	746,350	51.54%	0.00%	0.00%
3	РЖ-Скопје "Гринз"	Скопје	476,703	72.22%	0.00%	0.00%
4	РЖ-Скопје "Цер"	Скопје	1,545,228	11.57%	0.00%	0.00%
5	РЖ-Скопје "Банјани"	Скопје	3,275,084	2.35%	0.00%	0.00%
6	РЖ-Скопје "Фаморд"	Скопје	4,317,523	13.29%	0.00%	0.00%
7	РЖ-Скопје "Огноотпорно"	Скопје	1,317,785	43.82%	0.00%	0.00%
8	РЖ-Скопје "Липтерм"	Скопје	255,039	2.69%	0.00%	0.00%
9	РЖ-Скопје "Суровина"	Скопје	105,146	30.71%	0.00%	0.00%
10	РЖ-Скопје "Демир Хисар"	Д.Хисар	1,027,294	29.19%	0.00%	0.00%
11	РЖ-Скопје "Тане Цалески"	Скопје	2,551,449	30.55%	0.30%	0.00%
12	РЖ-Скопје "Тајмисте"	Кицево	2,634,056	19.04%	0.00%	0.00%
13	РЖ-Скопје "Дамјан Пласт"	Радовиш	1,122,259	18.87%	0.00%	0.41%
14	РЖ-Скопје "Фиорд"	Кавадарци	1,328,540	13.68%	0.00%	0.00%
15	"Македонка - Трговија"	Штип	3,125,671	0.45%	0.16%	5.48%
16	МЗТ "ФОРП"	Скопје	8,792,419	17.11%	1.65%	47.59%
17	МЗТ "Опрема"	Скопје	16,082,636	8.56%	0.49%	23.06%
18	МЗТ-"Инженеринг"	Скопје	1,061,091	16.35%	1.74%	15.59%
19	МЗТ-"Комерц"	Скопје	1,588,435	31.15%	5.87%	2.65%
20	МЗТ-"Енергомонт"	Скопје	335,870	18.55%	0.00%	0.00%
21	МЗТ-"ФАМ"	Скопје	7,621,109	8.81%	0.00%	0.00%
22	МЗТ-"Енергомонт Инвест"	Скопје	2,583,278	5.30%	1.52%	0.00%
23	МЗТ-"Пумпи"	Берово	825,901	24.90%	0.96%	4.57%
24	МЗТ-"Хепос"	Скопје	8,029,497	10.34%	2.90%	14.86%
25	МЗТ-"Опрема за возила"	Скопје	685,294	5.73%	0.00%	0.00%
26	МЗТ-"Спец.возила и опрема"	Скопје	225,434	51.73%	0.53%	0.00%
27	МЗТ-"Исхрана"	Скопје	503,585	36.44%	4.22%	0.00%
28	МЗТ-"Енергетика"	Скопје	1,759,011	6.36%	1.04%	0.00%
29	МЗТ-"Леарница"	Скопје	6,833,540	3.83%	3.27%	19.55%
30	МЗТ-"Турс"	Скопје	276,010	19.73%	1.92%	0.00%
31	МЗТ-"ИРИ консалтинг"	Скопје	180,137	6.46%	0.40%	26.48%
32	МЗТ-"Заеднички работи"	Скопје	719,766	22.90%	1.85%	0.00%
33	МЗТ-"Монтинг"	Битола	8,911,140	15.48%	1.37%	0.00%
34	МЗТ-"Алгрета"	Ресен	1,243,092	4.16%	0.00%	0.00%
35	МЗТ-"Складишта"	Струмица	227,888	33.66%	1.64%	0.00%
36	МЗТ-"Услугапромет"	Струмица	80,068	80.97%	0.00%	0.00%
37	МЗТ-"Биротехника"	Штип	235,849	11.93%	0.00%	22.66%
38	МЗТ-"Инженеринг"	Битола	7,191	0.00%	0.00%	0.00%
39	МЗТ-"Земјоделска механизација"	Виница	4,569,428	8.97%	0.23%	34.87%
40	ФАС "11 Октомври"	Скопје	37,211,446	24.02%	0.73%	0.14%
41	Рудник "Злетово"	Пробиштип	19,021,702	13.32%	7.93%	75.36%
42	"Тораница"	К. Паланка	18,989,812	36.72%	3.55%	11.29%
43	Црвена звезда ДОО "Винал"	Штип	6,557,127	18.96%	0.12%	60.39%

1	2	3	4	5	6	7
44	Црвена звезда ДОО "Таринци"	Штип	7,388,001	35.80%	0.50%	0.00%
45	Црвена звезда ДОО "Живинарска фарма"	Штип	8,068,984	1.55%	0.08%	9.38%
46	Црвена звезда ДОО "Кланица со ладилник"	Штип	2,267,371	10.84%	4.66%	0.00%
47	Црвена звезда ДОО "Свињарска фарма"	Штип	5,873,952	1.85%	1.45%	0.00%
48	Црвена звезда ДОО "Угостителство и трговија"	Штип	2,002,003	3.58%	1.05%	0.00%
49	Црвена звезда ДОО "Завод за испитување"	Штип	45,878	38.44%	0.00%	0.00%
50	Црвена звезда ДОО "Градба"	Штип	97,950	27.56%	0.00%	0.00%
51	"Снитекс"	Свети Николе	5,602,023	16.11%	1.94%	72.03%
52	"Злетово батерии"	Пробиштип	11,158,150	23.20%	3.61%	52.75%
53	"Застава - Алатница"	Охрид	3,464,870	24.80%	1.05%	0.00%
54	"Застава - Леарница"	Охрид	5,266,352	32.27%	1.10%	0.00%
55	"Застава - Огледала"	Охрид	391,485	75.70%	1.81%	0.00%
56	"Застава - Пружини Текстил"	Д.Хисар	456,373	33.45%	0.00%	0.00%
57	"Фротирка"	Делчево	11,067,241	18.47%	2.64%	54.27%
58	"Силика - Алумосиликат"	Гостивар	13,119,150	7.63%	1.57%	0.00%
59	"Силика - Доломит"	Гостивар	9,099,341	37.55%	0.51%	0.00%
60	"Силика - Рудник Чајле"	Гостивар	1,279,668	4.62%	4.72%	0.00%
61	"Силика - Вардар"	Гостивар	3,155,383	12.26%	3.80%	0.00%
62	"Силика - Минерал"	М.Брод	915,519	6.50%	0.74%	0.00%
63	"Силика - Ремонт"	Гостивар	1,665,807	18.20%	0.72%	0.00%
64	"Саса"	М.Каменица	29,770,412	11.11%	0.01%	0.00%
65	"Билјана - Конфекција"	Прилеп	1,145,672	0.25%	7.43%	67.10%
66	"Билјана - Предилница"	Прилеп	9,092,165	2.89%	0.00%	69.32%
67	"Микрон"	Прилеп	8,647,025	30.05%	1.54%	1.77%
68	"Гавела"	Скопје	83,392,306	4.97%	0.19%	9.5%
69	"Карпош - Одржување"	К.Паланка	1,65,342	26.95%	0.00%	0.00%
70	"Карпош - Конфекција Ранковци"	К.Паланка	470,839	5.39%	0.00%	0.00%
71	"Карпош - Галантерија"	К.Паланка	2,150,219	13.48%	0.00%	0.00%
72	"Стружанка"	Струга	17,000,000	26.02	0	0
73	"Нова Македонија"	Скопје	28,000,000	32.9	0	0
74	"Адонекс"	Скопје	970,026	27.48	0	0
75	"Пролетер АТП"	Скопје	4,790,283	8.9	0	0
76	"Жито Струга"	Струга	1,031,000	7.76	0	0
77	"Деликатес"	Тетово	5,844,795	2.55	0	0
78	"Киро Дандаро"	Витола	5,680,865	5.16	0	0
79	"Жито Шар"	Гостивар	7,220,011	15.3	0	0
80	"Охис"	Скопје	86,200,000	13.46	0	0
81	"Политекс"	Прилеп	10,100,000	16.88	0	0
82	"Р.Кончар - Заварување, сечење и автоматизација"	Скопје	3,000,000	16.03	0	0
83	"Р.Кончар - Заднички делности"	Скопје	3,000,000	15.99	0	0
84	"Р.Кончар - Сервис и поправка на електрични производи"	Скопје	1,800,000	16.02	0	0
85	"Р.Кончар - Надворешна трговија"	Скопје	40,000	16.11	0	0

1	2	3	4	5	6	7
86	“Р.Кончар - Контактори и релен”	Скопје	4.000.000	15,90	0	0
87	“Р Кончар -Трговија на големо и мало на домашен и стран пазар”	Скопје	200 000	16,11	0	0
88	“Р Кончар - Елекгрични постројки”	Скопје	1 700 000	16,09	0	0
89	“Р Кончар - Алатница”	Скопје	2.200 000	16,02	0	0
90	Црвена звезда ДОО” Три чешми”	Штип	3 405 083	20,07	0 69	78 55
91	Црвена звезда ДОО”Звезда кооп”	Штип	347.206	37 03	0	0
92	Црвена звезда ДОО”Звезда комерц”	Штип	39.480	40.07	0	0
93	Треска - Мебел	Скопје	24.447 445	22 57	1 39	0 32

III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2968/1
4 ноември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1132.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Метежево – Општина Крива Паланка.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-2727/1
08 ноември 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Џошов, с.р.

1133.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Селце – Општина Крушево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2711/1
7 ноември 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Џошов, с.р.

1134.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Белушино – Општина Крушево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 10-2712/1
7 ноември 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Џошов, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за основање на јавно претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ – Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/96, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС „ГА-МА“ – СКОПЈЕ

Во членот 3 по алинејата 2 треба да стои друга алинеја која гласи: „Промет со природен гас во земјата и странство“.

Бр. 23-2859/2
6 ноември 1996 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

По предлог на Милош Јаневски од Скопје против Јанев Никола од с. Горно Лисиче сега со непозната адреса на живеење се води постапка за физичка делба на зеднички имот.

Се повикува Јанев Никола во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да го пријави своето живеење на судот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој во постапката ќе го застапува сè до неговото појавување.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, ВПП. бр. 177/96. (408)

Пред Основниот суд Скопје II – Скопје е заведен предмет под О. бр. 160/93 и О. бр. 161/93 за расправање на оставината на покојните Јане и Трајка Костадиновски, порано од Скопје. Јане Костадиновски е роден 09.XI.1940 година во с. Куклица – Кратово, а починал на 05.IX.1992 година во с. Младо Нагоричане – Куманово. Трајка Костадиновска е родена на 21.VIII.1941 година во с. Петралица – Крива Паланка, а починала на ден 05.IX.1992 година во Скопје, на покојните последно место на живеење им е нас. Илинден, ул. „Јане Сандански“ бр. 50. Како наследник се јавува учесничката Љубица Ројтер, сестра на покојниот Јане Костадиновски која сега живее во СР – Германија со непозната адреса.

Се повикува Љубица Ројтер да се јави во овој суд во рок од една година од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да достави своја адреса за место на живеење. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен старател кој во смисла на член 132 од ЗН, ќе се грижи за нејзините интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, О. бр. 160/93 и 161/93. (400)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд заведен е парничен предмет за утврдување на обем на оставина по тужбата на тужителите Велији Вели, Велији Абдула, Велији Абдулазис и Велији Раиме сите од Куманово ул. „Др. Младен Стојановиќ“ бр. 31, против тужениот Велији Селим од Куманово ул. „Др Младен Стојановиќ“ бр. 31, а сега со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 1.000,00 денари.

На тужениот му е поставен привремениот застапник Аница Аргировска вработена при Основниот суд Куманово која ќе го застапува тужениот до окончување на постапката, или до неговото појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, Х.Л.бр. 1385/97. (410)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Мехиди Ширафете, од с. Челопек, против тужениот Мехиди Амди, исто така од с. Челопек, сега на привремена работа во Австрија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Мехиди Амди од с. Челопек, сега со непозната адреса во Австрија, да се јави во рок од 30 дена во овој суд, или пак постави свој полномошник, доколку истиот во определениот рок не достави точна адреса, ниту пак постави свој адвокат, судот ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1486/96. (404)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Ајвази Марта од Тетово, ул. „С. Пинџур“ бр. 2/3, против тужениот Ајвази Селман од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 135, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1345/96. (405)

Пред Основниот суд во Тетово се води сопственички спор по тужбата на тужителот Фаик Мамути од с. Пирок – Тетово и други, против Мухамет Муртезани од с. Пирок – Тетово и други.

Се повикуваат тужените Мухамет Хамит Муртезани, Абдулазис Хамит Муртезани и Јашар Хамит Муртезани сите од с. Пирок – Тетово да се јават на Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одредат свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе им биде одреден привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово П. бр. 1432/96 год. (398)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за регресно побарување на тужбата на тужителот АД за осигурување „Македонија“ – Скопје – Филијала Тетово против тужениот Цавиди Агим од с. Челопек, сега на привремена работа во Италија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Агим Цавиди од с. Челопек, да се јави во судот, да достави точна адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот на тужениот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи – Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 684/96. (401)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ханифе Изети од с. Слатино, против тужениот Муса Шафи Изети од с. Слатино, а сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот да се јави на судот во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас или постави свој застапник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе го води спорот во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1310/96. (402)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужба на тужителот Емурлаи Целадин од Тетово, застапуван од полномошникот Емурлаи Музафер од Тетово, ул. „Благоја Тоска“, бр. 160, против тужената Сузана Емурлаи од Тетово, сега со непозната адреса во Белгија.

Се повикува тужената Сузана Емурлаи од Тетово, да се јави во Основниот суд во Тетово, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот и да достави своја адреса или одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе одреди привремен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1318/96. (403)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Ислами Енвер од с. Желино, против тужените Адили Нурије, од с. Желино и други.

Како тужените Нусрет, Зуди и Ѓизме сите Адили се со непозната адреса во странство. Се повикуваат

сите да се јават на судот во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или постават свој полномошник, доколку тоа не го сторат судот по службена должност ќе им постави привремен старател кој ќе го води спорот во нивно име до окончување на истиот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1330/96. (406)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за предавање во владение по тужбата на Сулејмани Мифтар Фари од с. Боговиње, Тетово против тужениот Сулејмани Мифтар Фетанет, од с. Боговиње, Тетово.

Бидејќи тужениот се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во Основниот суд во Тетово или, пак, да постави полномошник. Во спротивно судот по службена должност преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му назначи привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Тетово, П.бр. 1199/96. (409)

Пред Основниот суд во Тетово по тужбата на тужителот Фејзулаи Идриз од с. Челопек, против тужениот Фејзулаи Меџит од с. Челопек, се води постапка за сопственост.

Бидејќи тужениот се наоѓа во странство со непозната адреса се повикува да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно судот преку ЦСР-Тетово по истекот од 30 дена ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1325/96. (411)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Јашари Краутз Анке од Германија против тужениот Јашари Изет од с. Пирок сега на привремена работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави точна адреса и да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок на тужениот ќе му се постави привремен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1404/96. (407)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2498/96 на регистарска влошка бр. 1-3461-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет на Претпријатието во општествена сопственост за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди „ИНКОП“ ц.о. Скопје.

Се брише Светолик Прендоски, генерален директор без ограничување, а се запишува Иванчо Панчевски, ВД директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2498/96. (7620)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2646/96 на регистарска влошка бр. 1-66307-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач и директор на Месната индустрија „ДЕЛИЦИЈА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Лазар Поптрајанов“ бр. 23/1-1, Скопје.

Пристапува основачот Јулијана Николаева Томова, а истапуваат основачите Претпријатие за промет и услуги „РУДАР“ и д.о.о. „МИД“.

Се брише Нинослав Таневски, се запишува Ѓорѓи Димовски, ВД директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2646/96. (7622)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2288/96 на регистарска влошка бр. 1-41871-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за поправка и одржување на друмски моторни возила и промет на големо и мало, „ШПИЦ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Никола Русински“ бр. 10/2/8, Скопје.

Се брише Виолета Костовска, се запишува Борче Павловски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2288/96. (7623)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1163/96, на регистарска влошка бр. 1-68100-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за земјоделско-сточарско производство, трговија и услуги „СТО-КО-ФАРМА“ д.о.о. увоз-извоз ул. „1558“ бр. 37 б, Скопје.

Основач: Владе Тодоровски.

Дејности: 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013121, 013200, 020110, 020121, 020140, 020201, 020202, 020302, 030001, 030003, 030004, 050209, 050301, 050303, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 07017, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1163/96. (7624)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1648/96 на регистарска влошка бр. 1-68089-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет и услуги „СУПЕРИОР – 1“ ц.о. експорт-импорт ул. „Ѓорче Петров“ б.б. Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 26.06.1996 год., а основач е Владо Танов од Скопје.

Дејности: 011941, 011949, 012310, 012321, 012421, 012429, 012611, 012613, 012699, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 08021, 080122, 080129, 110302, 110309, 110902, 110903, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Владо Танов, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1648/96. (7565)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1472/96, на регистарска влошка бр. 1-68034-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „МИКО-ПРОМ“ д.о.о. ул. „Петар Мусев“ бр. 18, Богданци.

Претпријатието е основано со договор за основање од 19.06.1996 год., а основач е Анка Чавдарова од Богданци.

Дејности: 020110, 020121, 020131, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Анка Чавдарова, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1472/96 (7566)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1972/96 на регистарска влошка бр. 1-3224-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Претпријатието за шумарство „ТРЕСКА“ „ДЕМИР КАПИЈА“ ц.о. ул. „Маршал Тито“ б.б. Демир Капија.

Се брише досегашниот застапник Бранко Вељанов, директор со неограничена одговорност, а се запишува нов застапник Крсте Илиев, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1972/96. (7567)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1372/96, на регистарска влошка бр. 1-68073-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство промет и услуги „ГРАФОСТЕЛ“ д.о.о. ул. „Костурска“ бр. 4/2-18, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/96 од 12.02.1996 год., а основач е Славе Распашковски.

Дејности: 011113, 011119, 012001, 012002, 012111, 012112, 0121120, 012130, 012201, 012202, 012203, 012310, 011831, 011832, 012613, 012615, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 011231, 011313, 011390, 011527, 011710, 013400, 013500, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 081032, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 010303, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет, со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, привремен увоз-извоз на стоки, комисиони работи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговскиот промет е Валентина Златковска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1372/96 (7568)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2445/96, на регистарска влошка бр. 1-21840-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување и промена на седиште на Јавното претпријатие за берзанско работење „АГРО-БЕРЗА“ п.о. ул. „Пролет“ бр. 1, Скопје

Се менува досегашното седиште во иднина ќе гласи: ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје

Се брише досегашниот застапник во внатрешен промет Александар Мурарчалиев, директор без ограничување, а се запишува Живко Поповски, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2445/96. (7569)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1574/96, на регистарска влошка бр. 1-15754-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Трговското претпријатие „ТЕХНО-ТРАДЕ“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Партизански одреди“ 101/1-47, Скопје.

Се брише Христо Христов, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Александар Христов, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1574/96. (7570)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1319/96 на регистарска влошка бр. 1-68039-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз „ДФ-ПРОМЕТ“ ц.о. ул. „Скопјанска“ бр. 40, Куманово.

Дејности: 012810, 011314, 011390, 011740, 011920, 012203, 012310, 012321, 012322, 013113, 013114, 013115, 013021, 0120622, 020110, 020110, 020131, 020302, 050301, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 07021, 0702211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070229, 070230, 070250, 08011, 080112, 0870190, 080121, 010301, 110309, 060502, 060503, 060602, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. За директор се именува Азири Дилбер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1319/96. (7720)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5953/96 на регистарска влошка бр. 1-67496-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување на вршење право на надворешно трговскиот промет на Претпријатието за промет на големо и мало и услуги „ПИКМА-КО-МЕРЦ 96“ ц.о. увоз-извоз Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 15.03 1996 год. а основач е Пеевски Атанас од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 060501, 060502, 110304, 110309, 070310, 070320, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија

Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет Атанас Пеевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5953/96. (7721)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 6812/96 на регистарска влошка бр. 1-20647-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно услужното трговско претпријатие „ТОПС – КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Ленинова“ бр. 5а, Кавадарци

Се брише Толев Панчо, се запишува Стоева Зорица

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 6812/96 (7722)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1592/96 на регистарска влошка ја запиша во судскиот регистар Приватната здравствена организација – специјалистичка ординација по дерматовенерологија „МЕДИКОЗ“ д.о.о. ул. „Орце Николов“ бр. 111, Скопје.

Фирмата е основана со акт за основање од 01/96 од 27.06.1996 год. а основач е Николина Лазаревска од Скопје

Дејности: 130111, 130120.

Во правниот промет со трети лица организацијата настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Николина Лазаревска е директор на организацијата со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр 1592/96 (7723)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2077/96 на регистарска влошка бр. 1-44334-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Трговското претпријатие „ВС-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Петар Манџуков“ бр. 71-б, Скопје.

Се брише Милановски Свонко, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Милановска Сузе, директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2077/96 (7724)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1995/96 на регистарска влошка бр. 1-68130-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското друштво за странски јазици и превод – Оливера Трајковска и други „ГЛОБУС – ЈАЗИЧНО СТУДИО“ д.о.о. бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 53/1, Скопје

Основачи на друштвото се: Оливера Трајковска од Скопје, Снежана Шољакоска од Скопје и Сузана Веслинова Андрејска од Скопје.

Управител на друштвото е Сања Андрејска од Скопје со неограничени овластувања.

Дејности: 070128, 070226, 080201, 080202, 110302, 110902, 110905, 110909, 120190, 120311.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сите обврски сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 1995/96 (7725)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2287/96 на регистарска влошка бр. 1-15131-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач на Услужното трговско производно претпријатие „С \$ П“ д.о.о. ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 70/2-5.

Новото седиште на Услужното трговско производно претпријатие „С \$ П“ д.о.о. ќе биде на ул. „Мирче Ацев“ бр. 85, Тетово

На 4.09.1996 год. во претпријатието пристапиле Весна Ристовска и Кирко Ристовски.

Се брише Снежана Бојковска, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Весна Ристовска, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2287/96 (7726)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2296/96 на регистарска влошка бр. 1-10942-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште и основач на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „РОЈАЛ-Д“ д.о.о. бул. „АВНОЈ“ 24/1-10, Скопје.

Новиот назив на фирмата е „ТИТЛИС-МАК“ д.о.о. ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 7-7/4, Скопје.

Новите основачи на фирмата се Зафировски Драган и Зафировски Лазо.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2296/96 (7678)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 12841/96 на регистарска влошка бр. 1-65718-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за транспорт, шпедиција и трговија „МИКОШПЕД“ д.о.о. ул. „Серава“ бр. 36, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.09.1995 год., а основач е Сафет Дациќ од Скопје.

Дејности: 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, реекспорт, консигнациона продажба на стоки, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет, продажба на стоки во слободни царински продавници.

Неограничени овластувања Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Сафет Дациќ, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 12841/96 (7679)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2513/96 на регистарска влошка бр. 1-48789-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за новинско-издавачка дејност и маркетинг „ПТА“ д.о.о. ул. „Никола Парпунов“ б.б. комплекс Макотекс, Скопје.

Кон претпријатието пристапува „МАКПЕТРОЛ“ а.д. Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2513/96 (7680)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2624/96 на регистарска влошка бр. 1-41648-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за транспорт, трговија, услуги и промет „ДЕИЛ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Леринска“ бр. 21-б, Скопје

Се брише досегашниот застапник Недиќ Зоран – директор, а се запишува Сиљановски Илија, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2624/96 (7681)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1175/96 на регистарска влошка бр. 1-38260-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на Претпријатието за промет на стоки и услуги „ЗАВАР-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Востаничка“ бр. 42-а, Скопје.

Бришење на претпријатие за промет и услуги „ЗАВАР-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Востаничка“ бр. 42-а, Скопје поради припојување кон Претпријатието за

промет на стоки и услуги „ЗАВАР-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Востаничка“ бр. 42-а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1175/96. (7682)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1174/96 на регистарска влошка бр. 1-41014-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Претпријатието за промет на стоки и услуги „ЗАВАР-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје.

Припојување на претпријатието за промет на стоки и услуги „ЗАВАР-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, кон Претпријатието за промет на стоки и услуги „ЗАВАР-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Востаничка“ бр. 42-а, Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1174/96 (7683)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2453/96 на регистарска влошка бр. 1-66851-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач и зголемување на основачки влог на Приватната здравствена организација – ординација по општа медицина, специјалистичка ординација по педијатрија и специјалистичка ординација по физикална медицина и рехабилитација „АНГЕЛОВСКИ“ д.о.о. ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 57, Скопје.

Како основач на претпријатието пристапува д-р Ангеловска Анѓа од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2453/96 (7684)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2589/96 на регистарска влошка бр. 1-31541-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност и промена на лице на Претпријатието за трговија на мало и големо, производство и услуги „КИС“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Никола Паранунов“ згр. VI влез I/12, Гостивар.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 060503, 060601, 060602, 060609, 080201, 080202, 110109.

Се бише Ѓорѓиевски Блаже, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Мијоски Зоран, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2589/96. (7685)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1764/96 на регистарска влошка бр. 1-1935-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Акционерското Друштво за производство на кондиторски производи, леб, бели печива и трговија на големо и мало, надворешен трговски промет „ЈАДРАН“ ц.о. ул. „Индустриска“ бб, Неготино.

Се брише Павлов Ѓорѓи, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Лазар Димов, в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1764/96 (7686)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2437/96 на регистарска влошка бр. 1-66963-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, промет и услуги на големо и мало „ПЕПЕ КОМЕРЦ 96“ ц.о. извоз-увоз, ул. „Методија Патчев“ бр. 23-а, Скопје.

Се брише Божица Трајчевска, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Сашо Димитриевски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2437/96. (7687)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2594/96 на регистарска влошка бр. 1-66319-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Агенцијата за маркетинг „С.В.-Р.С.А.-МАК“ д.о.о. ул. „Васил Ѓоргов“ бр. 18/4, Скопје.

Од претпријатието како основач истапува лицето Јовевски Тодор, а пристапува лицето Војислав Стојановиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2294/96. (7688)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2353/96 на регистарска влошка бр. 1-50471-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за трговија и менувачко работење „ЕР-АЈ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „89“ бр. 15, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2353/96. (7689)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 2620/96 на регистарска влошка бр. 1-26402-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „ДОДЕЛ“ ц.о. извоз-увоз, нас. Бадлаг, Крива Паланка.

Се брише Петковски Драго, се запишува Петковски Страшо.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2620/96. (7690)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2563/96 на регистарска влошка бр. 1-66076-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен трговски промет на Претпријатието за трговија, градежништво и занаетчиство „ЕУРО КОМЕРЦ Е-М“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Живко Брајковски“ бр. 197, Гостивар.

Дејноста на претпријатието во внатрешниот трговски промет се проширува со: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 110401, 110402, 110403, 110404.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2563/96. (7691)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2464/96 на регистарска влошка бр. 1-17207-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало ПТ „БИВЕСТ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 5, Скопје.

Се брише Михајлова Биљана, се запишува Михајлов Велимир, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2464/96. (7692)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1478/96 на регистарска влошка бр. 1-68043-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост Транспортното производно трговско и услужно претпријатие „ГЛОРИЈА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „206“ бр. 4/в, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-06/96 од 24.06.1996 год.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 0790123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 0709214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 080121, 080190, 080201, 080202, 050302, 060601,

060602, 060609, 080121, 080190, 080201, 080202, 050302, 110301, 110302, 110303, 110304, 110404, 110909, 110309, 110832, 011941, 011314, 011390, 012613, 012615, 012622, 012699, 013010, 013021, 013022, 013030, 013042, 013121.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Канзурова Валентина – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1478/96. (7604)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2393/96, на регистарска влошка бр. 1-13628-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за трговија на големо и мало „ГО-ГО-КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Скупи“ бр. 11, Скопје.

Досегашното име се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатието за превоз, производство, угостителство и трговија „МЕТАЛ-ЕКСПОРТ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Скупи“ бр. 11, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Срег. бр. 2393/96. (7605)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2297/96, на регистарска влошка бр. 1-54391-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија и услуги „СЛОВЕКС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Шидска“ бр. 24-4, Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 09020, 090201.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2297/96. (7606)

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2602/96, на регистарска влошка бр. 1-56801-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет и услуги „ВЕЛЛА МАК“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59/2-2, Скопје.

Се брише Благоица Сиљановска, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Веселка Суботиќ Маневски, директор и Гинтер Јирген Ворбауер, застапник.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2602/96. (7607)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2357/96, на регистарска влошка бр. 1-2409-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на АД Акционерско друштво во мешовита сопственост „ГЕВГЕЛИЈА-ТУРИСТ“ а.д. со п.о. ул. „Гевгелиски партизански одреди“ бр. 1, Гевгелија и промена на називот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2357/96. (7608)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2373/96, на регистарска влошка бр. 1-67280-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Здравствената организација-ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по интерна медицина „НИНА МЕДИКАЛ“ ц.о. ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59-а, Скопје.

Припојување на Здравствената организација со специјалистичка ординација „Дијагностички центар Интер Кардио Медика“ ц.о. Скопје ул. „Димитрие Туцовик“ бр. 1 кат. 1 кон Здравствената организација по општа медицина и специјалистичка ординација по ин-

терна медицина „Нина Медикал“ ц.о. ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59-2 А.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2373/96. (7609)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2501/96 на регистарска влошка бр. 1-10610-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „ДЕЛМАР-КОМЕРЦ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје.

Се брише Зоран Делимитов се запишува Сашко Тричков како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2501/96. (7591)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2352/96, на регистарска влошка бр. 1-30072-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта „ФЕРШПЕД“ ад. п.о. ул. „Народен Фронт“ бр. 17, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 070132.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје Срег. бр. 2352/96. (7592)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1899/96 на регистарска влошка бр. 1-50805-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГЕ-ТЕКС“ ц.о. експорт-импорт ул. „Момински пат“ бб, Гевгелија.

Се брише досегашниот застапник Атанасов Димитар, директор, со неограничено овластување за застапување.

Се запишува новиот законски застапник Цинов Васил, директор, со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1899/96. (7593)

Окружниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1783/96, на регистарска влошка бр. 1-11434-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на „ВОДНО“ д.о.о. претпријатие за транспорт, меѓународна трговија и услуги ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2/4-5, Скопје.

Да се брише: Винко Ивачиќ, директор без ограничување.

Да се запише: Влатко Цветковски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд Скопје со Срег. бр. 1783/96. (7594)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1807/96, на регистарска влошка бр. 1-8624-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и посредување и застапување „6 Мај“ увоз-извоз ц.о. ул. „Шидска“ бр. 26/6-3, Скопје.

Новото седиште е на ул. „Коле Неделковски“ бр. 41, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1807/96. (7595)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2246/96, на регистарска влошка бр. 1-26973-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство преработка на дрво трговија на големо и мало „ДРАБИ КОМЕРЦ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Пере Тошев“ бр. 25, Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 012001, 012002, 060503, 070111, 070113, 070124, 070125,

070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070213, 070214, 070224, 070225, 070227, 070229, 070250, 070240, 070260, 100392.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2246/96. (7596)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2435/96, на регистарска влошка бр. 1-59961-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар Приватната здравствена организација-ординација по општа медицина „МУЛТИ-МЕДИКА“ д.о.о. ул. „Лесковачка“ бр. 20, Куманово.

Одлука за пристапување на основачи, зголемување на основачки влог и промена на директор.

Се брише досегашниот застапник Стојановски Драган, директор со неограничени овластувања, а се запишува нов застапник Митевски Владимир, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2435/96. (7597)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1474/96, на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар запишувањето на стопанската дејност на Хуманитарното здружение „МОЖНОСТИ“ ул. „Маршал Тито“ бр. 21/2, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, лизинг директор и лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трговски промет, Снежана Андова.

Во правниот промет со трети лица здружението истапува во свое име и за своја сметка. Целосна одговорност.

Основниот стопански суд Скопје I во Скопје, Срег. бр. 1474/96. (7533)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2328/96, на регистарска влошка бр. 1-44183-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство трговија и услуги „ДОНА-УМ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Никола Русински“ бр. 12/1-26, Скопје.

Се брише Доневски Слав, се запишува Доневски Михајло.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2328/96. (7534)

Од Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1523/96, на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост правото на вршење надворешно трговски промет на Претпријатието за производство трговија и услуги „ФУНИКОМ“ ц.о. Гевгелија.

Основач е Николов Коста ул. „Серменинска“ бр. 8, Гостивар.

Дејности: 011313, 011810, 011820, 011941, 013010, 013021, 013030, 013041, 013042, 013050, 013121, 013200, 013500, 0201, 020110, 02012, 020121, 020131, 020140, 020201, 020202, 030003, 040001, 050302, 050103, 060602, 060502, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110903, 110905, 110909.

Претпријатието во самостоен правен субјект кој во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, за обврските одговара со сите свои средства

Овластен за застапување во надворешно трговскиот промет е Николов Коста.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1523/96. (7535)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2148/96, на регистарска влошка бр. 1-64411-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство внатрешен и надворешен промет „КАЛМИКОВ МЕРМЕР“ д.о.о. ул. „387“ бр. 10, Скопје.

Се брише Јанкуловска Јасмина, се запишува Јосифовска Јованка – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2148/96. (7536)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2293/96, на регистарска влошка бр. 1-65798-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште основач и директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЈУТА ПРОМ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Пушкинова“ бр. 4/1-5, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Пушкинова“ бр. 4/1-5, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Јосифовска Богица и Крстевска Анета.

Се брише Таир Сайт се запишува Крстевска Анета како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2293/96. (7537)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2107/96, на регистарска влошка бр. 1-46002-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за промет и услуги „ПАРАГРАФ“ д.о.о. Бул. „Јане Сандански“ бр. 109/1-29, Скопје.

Со одлука од 23.08.96 год. истапува Андреева Елизабета од Скопје и пристапува Андреев Роберт од Скопје.

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и НТП.

Се брише: Андреева Елизабета – директор без ограничување.

Се запишува Андреев Роберт – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2107/96. (7538)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1673/96, на регистарска влошка бр. 1-12738-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ОРБИТА 2000“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Марко Орешковиќ“ бр. 4/6, Скопје.

Се брише Блажевски Бранко, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Стоилоска Зорица, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1673/96. (7539)

Окружниот стопански суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 2286/96 на регистарска влошка бр. 1-9748-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Графичкото претпријатие „ДЕЛТА – ПРЕС“ ц.о. експорт-импорт ул. „Лајош Кошут“ бр. 5-а, Скопје.

Директор на претпријатието е Наунчевска Мице Параскева, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд Скопје – Скопје, Срег. бр. 2286/96. (7630)

Окружниот стопански суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 1321/96, на регистарска влошка бр. 1-28785-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет и надворешно трговски промет на Трговското претпријатие „МАРКЕТПРОМ“ п.о. увоз-извоз ул. „Првوماјска“ бр. 15, Богданци.

Се брише Ѓуро Илија, директор без ограничување, се запишува Гордана Ѓурова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд Скопје – Скопје, Срег. бр. 1321/96. (7631)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5882/96 на регистарска влошка бр. 1-66548-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи на Транспортното претпријатие „МАЈОР ТРАНС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Партизански одреди“ Порта Влае Б4 и 11, Скопје.

Истапуваат основачите ППРРЛ „МИЦКОМЕРЦ“ и ПППУ „ИНТЕР РОМИ“ д.о.о. Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5882/96. (7632)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9063/93, ја запиша во судскиот регистар основането во приватна сопственост на Претпријатието за трговија „АРАЧ-КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 3/4, Тетово.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070310, 070320, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, консигнација, застапување и реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети истапува во свое име и за своја сметка, а обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието-целосно одговара

Лице овластено за застапување на претпријатието е Азир Ахмети, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9063/93 (7633)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2582/96, на регистарска влошка бр. 1-50009-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Основното училиште „ПЕТАР ПОП АРСОВ“ ц.о. ул. „Трифун Бузев“ 66, Скопје.

Се брише Богољуб Стефановски, а се запишува Петранка Нарашанова, индивидуален работодаден орган без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2581/96. (7634)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1487/96 на регистарска влошка бр. 1-48115-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице и основач на Претпријатието за промет и услуги „ЕЛМИ“ п.о. увоз-извоз ул. „Алија Авдовик“ бр. 10-1, Скопје.

Се запишува промената на основач со одлука од 25.06.1996 година, истапува Амира Ариф од Скопје, а пристапува Сабир Ариф од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1487/96 (7548)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2434/96, на регистарска влошка бр. 1-19521-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „САБА“ ц.о. увоз-извоз ул. „Јанко Мишиќ“ бр. 15, Скопје.

Се брише Весна Петковиќ, се запишува Љубица Петковиќ, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2434/96. (7549)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2256/96 на регистарска влошка бр. 1-59492-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Транспортното трговско услужно претпријатие „ДЕСПИНА-КОМЕРЦ-95“ ц.о. увоз-извоз ул. „Илинденска“ бр. 4, Кавадарци.

Пристапува основачот ТТП „БЕЛГОМАК“ од Кавадарци.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2256/96. (7550)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1080/96, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување во внатрешен промет и надворешен трговски промет на Економскиот Реинтеграционен програм Северна Рајна Вестфалија ПЕМ – Планирање-Инжинеринг-Менаџмент“ д.о.о. ул. „Васил Главинов“ бр. 3/8-12, Скопје

Се брише Петар Јоан Ведемаер, директор, а се запишува Клаус Петер Франц Герстбергер, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1080/96. (7551)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6136/96, на регистарска влошка бр. 1-82041-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Производното трговско претпријатие на големо и мало „НАИС ЈУМАК“ ул. „Томе Арсовски“ бр. 49/1-3, Скопје.

Истапува основачот Соња Нешиќ од Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6136/96. (7552)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1923/96 на регистарска влошка бр. 1-38209-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширување на дејност на претпријатието за производство, трговија и услуги „АГРО-ДИН“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Лена Горева“ бр. 4, Гевгелија.

Новиот назив на фирмата гласи Претпријатие за производство трговија и услуги „АГРИПРО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Лена Горева“ бр. 4, Гевгелија.

Дејности: 011820, 012421, 013030, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013200, 013400, 0502000, 050202, 060501, 060502, 060503, 110109, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110611, 110620, 110903, 110905, малограничен промет со СР Југославија, застапување странски физички и правни лица, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1923/96. (7428)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1782/96, на регистарска влошка бр. 1-42095-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги во прометот „АЛКОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Петар Ацев“ бр. 3, Скопје.

Дејности: продажба на судски таксени марки и вредносници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1782/96. (7429)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2135/96 на регистарска влошка бр. 1-33171-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на трговското претпријатие на големо и мало „МАГМЕИГ“ д.о.о. увоз-извоз бул. „Партизански одреди“ бр. 27-3/13, Скопје.

Се брише Елица Петровска, се запишува Гоце Тодоров, како нов директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2135/96 (7430)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 1903/96, на регистарска влошка бр 1-7447-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на претпријатието за трговија на големо и мало „ОКОВ“ ц.о. увоз-извоз ул. „13 Јули“ бр 13, Скопје

Дејности 011315, 011319, 011949, 011832, 012310, 012321, 012322, 012323, 060502

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 1903/96 (7431)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр 1425/96 на регистарска влошка бр 1-67957-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Градежното услужно претпријатие „СИЛТ-МАК“ ц.о. увоз-извоз ул. „Даме Груев“ бр 106, Неготино.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/96 од 25.06.1996 год., а основач е Трајанчо од Неготино.

Дејности 020110, 020130, 020140, 050100, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 071031, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 080190, 090212, 090209, 050301, 050302, 110309, 110909, 070310, 070320, 060503, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници и малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара

Лице овластено за застапување на претпријатието во надворешно трговско работење е Трајанчо Јаков директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 1425/96 (7432)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 1590/96 на регистарска влошка бр. 1-10496-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето на Друштво со ограничена одговорност за инженерско-геолошки и хидрогеолошки истражувања, проектирање и изведување на градежни објекти „ГЕОЕК-СПЕРТ“ п.о. ул. „Димче Мирчев“ бр.4, Скопје

Скратен назив на фирмата: Д.О.О. „ГЕОЕК-СПЕРТ“, п.о. ул. „Димче Мирчев“ бр 4, Скопје

Трансформација на претпријатието во д.о.о. е извршена со одлука бр. 02-234/1, од 25.07.1995 год. и Решението на Владата на РМ бр. 15-230/367-95.

Дејности: 110500, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 110611, 110612, 110620, 110903, 110909, 050100, 05020, 050201, 050202, 050302, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320

Д.о.о. во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица д.о.о. одговара со својот имот

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Дуко Стојановски, несограничено во својство на директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр 1590/96 (7492)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр 2425/96 на регистарска влошка бр. 1-18891-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Туристичкото, патничко и трговско друштво со ограничена одговорност „ГЕНЕРАЛТУРИСТ СКОПЈЕ“ ул. „Мито Х. Јасмин“ бр. 20, Скопје

„ГЕНЕРАЛТУРИСТ СКОПЈЕ“ туристичко, патничко и трговско друштво со ограничена одговорност ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 20, Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр 2425/96 (7493)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 1992/96 на регистарска влошка бр. 1-67424-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало „АЛЕКСАНДРОС“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Благоја Паровиќ“ бр. 64/2.

Се брише Стефановска Лидија, а се запишува Јорва Рина, нов директор

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег бр. 1992/96. (7282)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Куманово објавува дека со решенијата на Основниот стопански суд Скопје е заклучена стечајната постапка над Претпријатијата ПТППГМ „Мит-Комерц“ – Куманово И ТП „Купром“ – Куманово, сега презаведени во Основниот суд во Куманово под Ст.бр. 135/96 и Ст.бр.13/96.

По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I.

Од Основниот суд во Куманово. (1873)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.217/96 од 10.1.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „Марс Инжиниринг“ од Скопје, ул. „Панко Брашнаров“ бр. 16.

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска-Танева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 12.XII.1996 год. во 11 часот, соба број 53 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1885)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 333/96 од 22.П.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Такитек“ од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 64.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 18.XII.1996 год. во 11 часот, во барака бр. 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1886)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II. Ст.бр. 707/96 од 16.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот АД „Југотрговија“ од Скопје, комплекс „Скопјанка“, мезанин бл.1 лок. 29/3.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радослав Кипровски од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 18.XII.1996 год. во 11 часот, во соба бр. 23 при овој суд, зграда на Апелационен суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1928)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.346/96 од 22.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги „Екстра Мак“ од Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 13-II/60.

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.XI.1996 год. во 9,10 часот, соба бр. 59 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1924)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.345/96 од 22.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот „СЕ-МУ“ ДОО за промет на големо и мало, увоз-извоз од Скопје, ул. „363“ бр. 47.

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.XI.1996 год. во 8,30 часот, соба бр. 59 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1925)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 339/96 од 22.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Трготранс“ од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 104/2.

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.XI.1996 год. во 8,40 часот, соба бр. 12 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1926)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.107/96 од 06.V.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Градежно трговско претпријатие „Статер“ од Скопје, ул. „Милан Мијалковиќ“ бр. 37-6.

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.XI.1996 год. во 10,50 часот, соба бр. 13 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1927)

Основниот суд Скопје – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.370/96 од 22.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија „Интерфорум“ од Скопје, ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 15.

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.XI.1996 год. во 8,20 часот, соба бр. 59 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1922)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.358/96 од 22.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за радио дифузија и маркетинг „Радио канал плус“ од Скопје, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 21.

За стечаен управник е одреден Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.XI.1996 год. во 9,00 часот, соба бр. 59 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1923)

Основниот суд во Прилеп објавува дека над ДОО „Хидрант“ – Крушево се отвора стечајна постапка на 16.X.1996 година.

За стечаен судија се определува Татјана Сусулеска.

За стечаен управител се определува Тирчоски Тома, дипломиран економист, вработен во „Златара“ – Крушево.

Со отворањето на стечајната постапка им престанува работниот однос на работниците во ДОО „Хидрант“ – Крушево, како и правата на работоводниот орган и неговите функции преминуваат врз стечајниот управител.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на 12.XII.1996 година во 10,00 часот во судница број III при Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1142/94 од 03.IV.1996 год., заклучена е стечајна постапка над должникот ПП „Пата пром“ од Скопје, ул. „Ѓорче Петров“ бр.11/3-1.

По правилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот суд во Скопје. (1952)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 362/96 од 13.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Серџо Комерц“ од Скопје, ул. „Бутелски венец“ бр. 95-а.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 17.XII.1996 год. во 8,40 часот, во барака бр. 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1953)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 207/96 од 20.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Приватното претпријатие за производство, трговија на големо и мало и надворешен промет „Шперад Шмид“ од Скопје, ул. „Наум Охридски“ бр. 46-а.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски, од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 17.XII.1996 год. во 8,30 часот, во барака бр. 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1954)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр.277/96 од 16.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗЗ „Црноречие“, с. Камен Дол, Кавадарци.

За стечаен судија е одреден Јованче Најдов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Василевски Лазо од Кавадарци, ул. „Киро Крстев“ бр. 26, телефон 093-76-264.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09.I.1997 година во 8 часот, соба број 27 при овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1867)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр. 104/96 од 10.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Шар“ од с. Селце, ул. „М. Тито“ бр. 1/5 – Тетово.

За стечаен судија е одредена Слаѓана Илиеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симоски од Тетово ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, телефон 22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 23.XII.1996 год. во 12,00 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (1959)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 83/96 од 28.X.1996 година отвори стечајна постапка над МИЗ „Дуга“ – Прилеп.

За стечаен судија ја определи судијата Татијана Сулеска, а за стечаен управител Ѓоре Ѓошески, дипл. економист од Прилеп, ул. „Борка Лопач“ бр. 25.

Со оглас објавен на огласната табла на судот на ден 28.X.1996 година ги повика доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази и вирманска уплата за такса од 600 денари, на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“, кои ќе се испитаат на 12.XII.1996 година во 11,00 часот, во судница 3, а должниците неодложно да ги измират своите долгови.

Од Основниот суд во Прилеп. (1955)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението I. Л.бр.226/96 од 28.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Квин-И“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, „Ѓуро Стругар“ бр. 1/1-9.

За ликвидационен управник се определува дипл.ек. Игне Касниоски од Скопје, ул. „Торонто“ бр. 29, телефон 318-267.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидационниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационниот должник на ден 05.XII.1996 година во 8,30 часот, соба бр. 4, барака 4 на овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1944)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението I.Л.бр. 214/96 од 28.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Приватното претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „Преспакмерц“ ц.о. од Скопје, ул. „Видое Смилевски-Бато“ бр. 77/II-12.

За ликвидационен управник се определува дипл.ек. Игне Касниоски од Скопје, ул. „Торонто“ бр. 28, телефон 318-267.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на

РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 05.XII.1996 година во 8,30 часот, соба бр. 4, барака 4 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1945)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 238/96 од 04.XI.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие „Центропродукт“ д.о.о., ул. „Тома Томшиќ“ бр. 25 – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 13.XII.1996 година во 8 часот, соба бр. 4, барака 4 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1946)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 258/96 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие на големо и мало „Бетон Комерц“ експорт импорт ц.о. од Скопје, ул. „Емин Дураку“ бр. 1/5-12 со жиро сметка 40100-601-130207.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.XI.1996 година во 9,20 часот при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1947)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 261/96 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Ристовски-интернешенел“ извоз-увоз ДОО Скопје, ул. „Јабланица“ бр. 101-а, со жиро сметка 40100-601-313695.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.XI.1996 година во 9,30 часот при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1948)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 247/96 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Прометното претпријатие „Димвес“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Ванчо Мицков“ бр. 46-б, и број на жиро сметка 40120-601-344800.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.XI.1996 година во 10 часот при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1949)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението III.Л.бр. 259/96 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство промет и услуги „КИ-ФИ“ Ц.О. увоз-извоз Ц.О. од Скопје со седиште на ул. „173“ бр. 14-а, со жиро сметка 40100-601-300770.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.XI.1996 година во 9 часот при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1950)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението I.Л.бр. 251/96 од 28.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Производно услужно претпријатие „Бехар“ – Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 66-а-1/2М, со жиро сметка 40120-601-83674.

За ликвидационен управник се определува Владо Атанасовски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 63-1/2, телефон 235-715.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 11.XII.1996 година во 8,20 часот во соба 59 – во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1951)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 222/96 од 07.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Нова Димензија“ д.о.о. – Скопје, ул. „166“ бр. 10.

За ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 16.XII.1996 година во 9 часот, соба бр. 60-а на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1958)

Основниот суд во Прилеп со решението Л.бр.2/96 од 17.IX.1996 година над ПП „Сагор“ – Прилеп отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Прилеп. (1957)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр.217/96 од 10.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Буш Комерц“ увоз-изоз д.о.о. од Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 23/37.

За ликвидационен управник се определува Драган Величкоски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.XII.1996 година во 9 часот, соба бр. 4 на барака 4 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1943)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Л.бр.10/96 од 25.X.1996 година, е отворена редовна ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало „Бедо Комерц“ Д.О.О. експорт-импорт – Гостивар, ул. „Маршал Тито“ бр. 22-в.

За ликвидационен управник е одреден Карамети Шинази од с. Здуње, Гостивар, вработен во ПППУ „Балкан ексим“, Гостивар, телефон 62-988.

Се повикуваат на доверителите на субјектот во редовна ликвидациона постапка да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема субјектот во ликвидација без одлагање. очиште за испитување на пријавените побарувања ќе се закаже од страна на Основниот суд во Гостивар, по изминувањето на 30-от ден од објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Гостивар.

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 131/96 од 13.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Универзал пром“ од Скопје со седиште на ул. „Горче Петров“ бр. 60/16, со жиро сметка 40120-601-75761 – Филијала – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да

ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 10,40 часот во соба бр. 58 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1910)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 129/96 од 03.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Розета“ од Скопје со седиште на ул. „Хадивасилев“ бб.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 09,15 часот во соба бр. 59 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1911)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 128/96 од 03.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Арка“ од Скопје со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 25 од Скопје со жиро сметка 40100-601-45586 Филијала – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 9,00 часот во соба бр. 58 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1912)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 109/96 од 07.V.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Цес-Компани“ од Скопје со седиште на ул. „Антон Попов“ бб, од Скопје со жиро сметка бр. 40110-601-281774 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 8,30 часот во соба бр. 13-а при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1913)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 108/96 од 07.V.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Шемо Комерц“ од Скопје со седиште с. Кондово бр. 81 со жиро сметка бр. 40120-601-1752169 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 8,15 часот во соба бр. 12 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1914)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 101/96 од 07.V.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Ценал – Ти“ од Скопје со седиште на ул. „Гарката“ бр. 2-2-15 од Скопје со жиро сметка 40110-601-298336 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 8 часот во соба бр. 12 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1915)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 70/96 од 11.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Калиси“ ДОО од Скопје со седиште на ул. „Дижонска 17“ бр. 24, со жиро сметка 40100-601-364534 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 8 часот во соба бр. 13 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1916)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 67/96 од 03.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието ТТ „Тргомебел“ од Скопје со седиште на ул. „Мариовска“ бб, со жиро сметка број 40100-601-349903. Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 9 часот во соба бр. 13 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1917)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 64/96 од 14.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Јама Компани“ ДОО – Скопје со седиште на ул. „Македонско Косовска бригада“ бр. 3/86 со жиро сметка бр. 40100-601-262205 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник дополнително ќе се закаже.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1918)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 57/96 од 17.X.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало „Маки Нобал“ од Скопје со седиште на ул. „Наум Наумовски – Борче“ бр. 81.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 11,15 часот барака 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1919)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението III Л. бр. 37/96 од 26.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Инфософт“ ДОО увоз-извоз од Скопје со седиште на ул. Востаничка“ бр. 49, со жиро сметка бр. 40100-601-303837 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да

ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 10 часот во соба бр. 13 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1920)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението II Л. бр. 29/96 од 25.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот „Сузана 94“ за трговија на големо и мало у. „Даме Груев“ бр. 30.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1921)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението II Л. бр. 26/96 од 27.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското и услужно претпријатието „ВЕГА“ Д.О.О. увоз-извоз Скопје со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 35/2-19 со жиро сметка број 40100-601-267201 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Јовчевски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22, телефон 203-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 05.XII.1996 година во 10,00 часот во барака бр. 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1882)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 238/96 отворена е постапка за редовна ликвидација на Приватната здравствена организација „Прим. д-р Савевски“ Ц.О. Скопје ул. „Даме Груев“ бр. 5/3-12 со жиро сметка број 40100-601-23633 кај ЗПП филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.XI.1996 година во 9,20 часот при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1883)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 241/96 отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо

САНИМЕД“ извоз-увоз Ц.О. ул. „Црнице“ бр. 3а, со сметка број 40100-601-178388 ЗПП – филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванчикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12, телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 15.XI.1996 година во 9,30 часот при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1884)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението III Л. бр. 221/96 од 18.IX.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и услуги „Јанев“ д.о.о. – Скопје со седиште на ул. „Иван Аговски“ бр. 11/2-16, од Скопје со жиро сметка 41620-601-3676 – Филијала – Скопје.

За ликвидационен управник се определува Петровски Тодорче од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954, Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.XI.1996 година во 8,05 часот соба број 60-а во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1835)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 210/96 од 17.IX.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за услуги во прометот и трговијата „ТЕ-ЕР“ од Скопје со седиште на ул. „Мара Междуречка“ бр. 26-а.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 11,30 часот барака 4 соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1836)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 236/96 од 08.X.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и транспорт „Селман компани“ Ц.О. – Скопје со жиро сметка 40100-601-348771.

За ликвидационен управник се определува Киро Јакимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на

РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.XI.1996 год. во 8,40 часот во соба број 59 во зградата на Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1837)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 235/96 од 08.X.1996 год. е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието во приватна сопственост ТП „Мак мелос“ – Скопје, со жиро сметка 40100-601-242971 на ул. „Народен фронт“ бр. 31/2.

За ликвидационен управник се определува Киро Јакимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, тел. 366-087, Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 25.XI.1996 година во 8,30 часот во соба број 59 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1838)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението II Л. бр. 197/96 од 14.X.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за градежништво, производство, промет и услуги „АС-Евроинженеринг“ Д.О.О с. Марино – Скопје со седиште на ул. „402“ бр. 12.

За ликвидационен управник се определува Маневски Владимир од Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 29/1, телефон 227-408.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 21.XI.1996 година во 10,40 часот во барака бр. 4 соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1839)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението II Л. бр. 221/96 од 15.X.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, промет и услуги „Витема Трејд“ увоз-извоз Д.О.О. со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 83/2-33 и број на жиро сметка 40100-601-314047.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694, Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот долж-

ник на ден 26.XI.1996 година во 9,30 часот во барака бр. 4 соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1840)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 209/96 од 09.X.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Мона Комерц“ П.О. – Скопје со седиште на ул. „Коста Новакоски“ бр. 20-3/2.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. „Ордан Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 21.XI.1996 година во 10,10 часот во барака бр. 4 соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1841)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 189/96 од 18.X.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „Кредо“ од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 83-6.

За ликвидационен управник се определува Петров Ефтим од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 10,05 часот во барака бр. 4 соба бр. 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1870)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 207/96 од 18.X.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Мистрал Траде“ од Скопје ул. „364“ бр. 19.

За ликвидационен управник се определува Ефтим Петров од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4 тел. 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 10,10 часот во барака бр. 4 соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1869)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 216/96 од 17.X.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Север Комерц“ ПО од Скопје со седиште на ул. „Боро Менков“ бр. 3-2-15.

За ликвидационен управник се определува Ефтим Петров од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4 тел. 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 11,20 часот во барака бр. 4 соба бр. 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1868)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението II Л. бр. 100/96 од 23.V.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието во општествена сопственост „Студио-А“ Ц.О. ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бб со жиро сметка број 40100-601-17132.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 04.XII.1996 година во 11,00 часот во соба бр. 23 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1907)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 164/96 од 21.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Купидон“ од Скопје со седиште на ул. „Партизански одреди“ бр. 79-30 со жиро сметка број 40120-601-309547 – Филијала во Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник дополнително ќе се закаже.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1908)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 141/96 од 14.VI.1996 год. отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Бобо Комерц“ ДОО од Скопје со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр. 16, со жиро сметка број 40120-601-0097330 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин Камен“ бр. 22, телефон 312-842.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да

ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник дополнително ќе се закаже.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1909)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л. бр. 20/96 од 15. X. 1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за книговодствени услуги и трговија „Бојова“ ДОО – Скопје, ул. „Гуро Салај“ бр. 55-а.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1856)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л. бр. 88/96 од 15. X. 1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „Графика 2“ увоз-извоз ДОО – Скопје, ул. „Киро Крстевски“ бр. 3-6.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1857)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л. бр. 188/96 од 15. X. 1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „ПРОМО“ експорт-импорт Скопје, ул. „Ловкенска“ бр. 24-6.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1858)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението II Л. бр. 36/96 од 15. X. 1996 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Демонт“ увоз-извоз ДОО – Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 45/1-7.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1859)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението бр. 109/96 од 24. VI. 1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Карандо“ од Скопје со седиште на ул. „Антоние Грубишк“ бр. 8, Скопје, со жиро сметка 40100-601-275845 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин камен“ бр. 22, тел. 312-842, Горче Петров, Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20. XI. 1996 година во 8 часот соба број 70 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1860)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението III Л. бр. 140/96 од 14. VI. 1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и услуги „Мавек“ од Скопје со седиште на ул. „Антоние Грубишк“ бр. 8, Скопје, со жиро сметка 40100-601-269136 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин камен“ бр. 22, тел. 312-842, Горче Петров, Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20. XI. 1996 година во 8 часот соба број 59 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1861)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Л. бр. 493 од 7. V. 1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Манс“ од Скопје со седиште на ул. „ЈНА“ бр. 2, Скопје, со жиро сметка 41620-601-3676 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкин камен“ бр. 22, тел. 312-842, Горче Петров, Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20. XI. 1996 година во 8,45 часот соба број 53-а во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (1862)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението П.Л. бр. 224/96 од 18. X. 1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Производното услужно трговско претпријатие „Вис“ Ц.О. – Скопје со седиште на ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 11/3 од Скопје, со жиро сметка 41620-601-51584 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-II-7 тел. 251-738.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28. XI. 1996 година во 8,50 часот во барака бр. 4 соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1863)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 228/96 од 18. VI. 1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Теп-Комерц“ од Скопје со седиште на ул. „Коце Металец“ бр. 102, од Скопје, со жиро сметка 40110-601-22844.

За ликвидационен управник се определува Јовчевски Градимир од Скопје, ул. „Зеленгора“ бр. 22.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на

РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18. XII. 1996 година во 10 часот во барака бр. 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1864)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 233/96 од 09. X. 1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието на внатрешна и надворешна трговија „Дој Мак“ од Скопје со седиште на ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 50/1-7, со жиро сметка 41620-601-63503.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-2/7, тел. 251-738.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 27. XI. 1996 година во 8,00 часот соба број 59 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1866)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението П.Л. бр. 246/96 од 09. X. 1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „Биба“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје со седиште на ул. „Козара“ бр. 24 од Скопје.

За ликвидационен управник се определува Петровски Тодорче од Скопје, ул. „Лисец“ бр. 23, тел. 424-954 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 19. XI. 1996 година во 8,00 часот соба број 60-а во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1834)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Л. бр. 25/96 од 17. X. 1996 год. е отворена постапка за ликвидација над ТПП „Танико“ п.о. увоз-извоз Струмица, во „Сл. весник на РМ“ и е одлучено истата да не се спроведува поради немање на имот на должникот, туку да се заклучи.

Со решение на ликвидациониот совет под Л. бр. 39/96 од 17. X. 1996 година е отворена постапка за ликвидација над ТУП „Деко-Комерц“, с. Босилово, Струмица но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, туку да се заклучи.

Доверителите можат да ги напаѓаат сите погоре наведени решенија со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип и тоа во рок од 15 дена по објавувањето на решенијата, по правосилноста на решенијата споменатите должници се бришат од регистарот на Стопанските организации.

Од Основниот суд во Струмица. (1847)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението II Л. бр. 200/96 од 18.X. 1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие за промет на мало и големо „Ваљон – Комерц“, експорт-импорт Ц.О. Скопје со седиште на ул. „Дижонска“ бр. 23/4 и број на жиро сметка 40100-601-173397.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 2-1/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28. XI. 1996 година во 8,40 часот во барака бр. 4, соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1929)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 230/96 од 28.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Услужно трговско претпријатие „Цаци Комерц“ Ц.О. експорт-импорт, с. Радишани, Скопје со седиште на ул. „56“ бр. 22 и број на жиро сметка 40100-601-198545.

За ликвидационен управник се определува Виолета Илиевска од Скопје, ул. „Горги Сугаре“ бр. 1-A/4, телефон 119-141.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 05.XII.1996 година во 10,30 часот во барака бр. 4, соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (1930)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението II Л. бр. 218/96 од 16.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, трговија, услуги на големо и мало „Ре-Компани“ експорт-импорт Ц.О. – Скопје со седиште на бул. „Македонско-Косовска бригада“ бр. 57, со жиро сметка број 40100-601-179658.

За ликвидационен управник се определува Драги Трпевски од Скопје, ул. „Христо Чернопеев“ бр. 1-а телефон 217-133.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 26. XI. 1996 година во 9,40 часот во барака бр. 4, соба бр. 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1931)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението III Л. бр. 264/96 од 25.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за завршни работи во градежништвото, проектирање, производство, трговија на големо и мало „Јома“

експорт-импорт доо од Скопје со седиште на ул. „Борка Талески“ бр. 5 со жиро сметка бр. 40100-601-206497.

За ликвидационен управник се определува Ѓоргоноски Ристо од Скопје, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.XII.1996 година во 9 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1933)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 265/96 од 25.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо мало и инженеринг „Огњан – Инженеринг“ ц.о. увоз-извоз од Скопје со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 27/32, со жиро сметка бр. 40100-601-120074.

За ликвидационен управник се определува Ѓоргоноски Ристо од Скопје, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.XII.1996 година соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1934)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението III Л. бр. 200/96 од 25.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието на големо и мало „Речица“ доо увоз-извоз од Скопје со седиште на ул. „Ордан Чопела“ бр. 43 со жиро сметка 40100-601-99218.

За ликвидационен управник се определува Ѓоргоноски Ристо од Скопје, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 10.XII.1996 година во 9 часот соба бр. 60 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1932)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 219/96 од 18.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над „Нандија“ од Скопје со седиште на ул. „Владимир Комаров“ бр. 6/2-22.

За ликвидационен управник се определува Ефтим Петров од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50-3/4, телефон 417-130.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 10,30 часот во барака бр. 4, соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1935)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 45/96 од 09.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Рико“ ДОО – Скопје со седиште на ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 20.

За ликвидационен управник се определува Раде Стефановски од Скопје ул. „Пелистерска“ бр. 1/П-7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 27.XI.1996 година во 8,10 часот, соба бр. 59 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1937)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 726/96 од 27.VI.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Услужно прометно претпријатие „Арсенал“ доо експорт-импорт, бул. „Јане Сандански“ бр. 100/4-4 Скопје.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник накнадно ќе бидат закажани.

Пријавите да се достават пред Основниот суд Скопје II – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1938)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 204/96 од 2.X.1996 година отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и услуги „Бисер-ИМ“ ЦО с. Бардовци – Скопје со жиро сметка бр. 40120-601-265852.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 20.XI.1996 година во 11,00 часот соба бр. 23 во зградата на Апелациониот суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (1939)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 725/96 од 27.VI.1996 година отворена

е постапка за редовна ликвидација над Трговското производно услужно претпријатие „Компанија Оташевиќ“, ул. „Коста Ковачевиќ“ бр. 20/2-14, Скопје, жиро сметка бр. 40100-601-358668.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, телефон 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник накнадно ќе биде закажано.

Пријавите да се достават пред Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1940)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штебил под назив: „претпријатие за производство, промет и услуги „ВАТРОСТАЛНА А“ Експорт-Импорт Д.О.О. – Скопје“. (5629)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги „ЕНКА КОМПАНИ“ Д.О.О Експорт-Импорт с.Долна Бањица, Гостивар“. (5630)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за превоз, услуга и трговија „ТРАНСУРБАН КОНЗОРЦИУМ“ Д.О.О. – Скопје 2“. (5631)

Тркалезен печат под назив: „Акционерско друштво услужно, прометно производствено претпријатие „ЈУГОСНАБДИТЕЛ“ по Скопје во стечај“. (5632)

Тркалезен печат со пречник од 3,1 см, под назив: „Претпријатие за производство на теписи, конфекција и сервис – Скопје“ (по работ на печатот), а во средината на печатот: „Македонски фолклор“ Ц.О. АД“. (5633)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство, промет и услуги „БАТЕ-ТРЕИД“ Д.О.О. Експорт-Импорт – Скопје“. (5680)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и трговија „СОНА-М“ Д.О.О. Експорт-Импорт – Скопје“. (5681)

Печат под назив: „Самуправна интересна заедница за патишта на општината Гази Баба – Скопје“. (5683)

Правоаголен печат под назив: „Гостилница „ЦАРСКИ ДОМ“ Трајковски Томе ул. „26“ бр. 5-Ново Мале – Скопје. (5684)

Тркалезен печат и штебил под назив: „Претпријатие за правни и интелектуални услуги „ПАРАМЕЦИУМ“ Д.О.О. Експорт-Импорт – Скопје“. (5685)

Тркалезен печат и штебил под назив: „Претпријатие за производство, промет и услуги „Ватростална А“ експорт импорт“. (5635)

Печат и штебил под назив: „ПЦЕР – Огранок Гостивар“.

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 631138 издаден од УВР Куманово на име Спасиќ Сузана ул. „АВНОЈ“ бр. 54-а, Куманово. (5682-а)

Пасош бр. 683847/95 издаден од УВР Скопје на име Худан Неби с.Семенште, Скопје. (5686)

Пасош бр. 451713/94 издаден од УВР Скопје на име Јаја Севдиљ с.Студеничани, Скопје. (5687)

Пасош бр. 645476/95 издаден од УВР Скопје на име Гордана Илиевска ул. „Симеон Кавракиров“ бр.9/8, Скопје. (5688)

Пасош бр. 475150/94 издаден од УВР Скопје на име Томислав Милановиќ бул. „Јане Сандански“ бр. 54/1–2, Скопје. (5689)

Пасош бр. 889785/95 издаден од УВР Скопје на име Благоја Анчевски ул. „Горно Лисиче“ бр. 41, Скопје. (5690)

Пасош бр. 177253/94 издаден од УВР Куманово на име Сали Сакипи ул. „Црнотравска“ бр. 90, Куманово. (5691)

Чекови од бр. 3414295 до 3414304, 3414280, 3414287, 3414292 и 3414293 од тековна сметка бр. 115035-99 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Томислав Милановиќ, Скопје. (5692)

Чекови од бр. 1734613 до 1734624 од тековна сметка бр. 534703 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ристо Кузмановски Скопје. (5693)

Работна книшка на име Мирка Тасева, Скопје. (5694)

Работна книшка на име Стевче Ѓоргоски, Скопје. (5695)

Работна книшка на име Исмаил Ѓукмена, Скопје. (5696)

Работна книшка на име Сафета Дрпљини, Скопје. (5697)

Пасош бр. 0847220 издаден од ОВР Винаца на име Ѓорѓиева Марица ул. „Партизанска“ бр. 8 Винаца. (5700)

Пасош бр. 0350847 издаден од ОВР Пробиштип на име Герасимов Никола ул. „Добревски пат“ бб, Пробиштип. (5701)

Тековна сметка бр. 84200875 и чекови од бр. 0000000360377 до 0000000360380 издадени од ИК банка на име Петре Андреевски ул. „Петар Манџуков“ бр. 133-а, Скопје. (5698)

Работна книшка на име Јакуп Сејди, Скопје. (5699)

Пасош бр. 827894/96 издаден од УВР–Тетово на име Јовица Алексовски ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 308, Тетово. (5336)

Пасош бр. 827145/96 издаден од УВР Тетово на име Јованка Алексовска ул. „Браќа Миладинови“ бр. 308, Тетово. (5637)

Пасош бр. 131848/93 издаден од УВР Скопје на име Цеват Јакупи ул. „Крушопек“ бр. 149, Скопје. (5638)

Пасош бр. 835661/96 издаден од УВР Скопје на име Надежда Христова ул. „Никола Русински“ бр. 12/2-3, Скопје. (5639)

Пасош бр. 816117/96 издаден од ОВР Скопје на име Елена Панчевска ул. „Томе Арсовски“ бр. 49/31, Скопје. (5640)

Пасош бр. 0904722 издаден од ОВР Делчево на име Вангеловски Перица ул. „Кеј на Брегалница“ бр. 2/2-2, Делчево. (5643)

Пасош бр. 0417853 издаден од ОВР Струмица на име Трајков Костадин бул. „Маршал Тито“ бр. 25-2/17, Струмица. (5644)

Пасош бр. 0647879 издаден од ОВР Струмица на име Дојчинов Костадин ул. „Стив Наумов“ бр. 78, Струмица. (5645)

Работна книшка на име Владо Јанев, Скопје. (6441)

Работна книшка на име Менка Даниловска, Скопје. (5642)

Работна книшка на име Сабиха Адиевиќ, Скопје. (5643)

Работна книшка на име Илиевски Душко, Скопје. (5643)

Чекови од бр. 558664 до 558670 на име Ило Соколов с. Виничани, Делчево. (5646)

Пасош бр. 160721 издаден од УВР Скопје на име Зоран Ацевски ул. „Беровска“ бр. 4/4-3, Скопје. (5647)

Пасош бр. 0349964 издаден од ОВР Гевгелија на име Стојан Минев ул. „Петар Мусев“ бр. 55, Богданци – Гевгелија. (5648)

Пасош бр. 0329307/94 издаден од ГУВР Скопје на име Мехдија Вусљанин ст. Зелениково ул. „1“ бр. 70, Скопје. (5649)

Пасош бр. 742560/95, издаден од УВР Скопје на име Ненад Ликар, ул. „Гиро Михајловски“ бр. 2, Скопје. (5633)

Пасош бр. 633178 издаден од СВР Куманово на име Величковиќ Игор с. Долно Коњаре, Куманово. (5651)

Работна книшка и здравствена легитимација издадена од Скопје на име Ајдин Сами, Скопје. (5652)

Чекови бр. 2314950 и 2314951 од тековна сметка бр. 41642/64 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Конеска Снежана бул. „Ј. Сандански“ бр. 96/II-4, Скопје. (5653)

Пасош бр. 812538/95 издаден од УВР Скопје на име Драгче Диниќ ул. „Кузман Капитан“ бр. 22, Скопје. (5654)

Пасош бр. 209712/94 издаден од УВР Скопје на име Сашко Колев ул. „Вуковарска“ бр. 54/2-19, Скопје. (5655)

Пасош бр. 536615/95 издаден од УВР Скопје на име Слободан Стојанов ул. „Бањалучка“ бр. 6, Скопје. (5656)

Пасош бр. 703762/95 издаден од УВР Скопје на име Бејамин Бајрами, с. Арачиново Скопје. (5657)

Пасош бр. 812851/95 издаден од УВР Скопје на име Исо Љутви с. Моране, Скопје. (5658)

Чекови од бр. 1929355 до 1929360 од тековна сметка 2317309 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Томе Гитов, Скопје. (5659)

Чекови од бр. 3515860 до 3515865 од тековна сметка бр. 84432-86 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Станојка Николовска, Скопје. (5660)

Работничка книшка на име Дејанчо Ташков, Скопје. (5661)

Работна книшка на име Петко Петроски, Скопје. (5662)

Свидетелство од VIII. одл. издадено од ОУ „Ацо Шопов“ нас. Радишани, Скопје. (5663)

Решение Уп.бр. 11-455 издадено на име Коле Малов, Скопје. (5664)

Работничка книшка на име Нехад Есад, Скопје. (5665)

Пасош бр. 428880/94 издаден од УВР Скопје на име Садат Дани ул. „10“ бр. 29 с. Арачиново, Скопје. (5666)

Пасош бр. 21993/94 издаден од УВР Скопје на име Љубиша Јакимовиќ ул. „Страшко Симонов“ бр. 64, Куманово. (5667)

Пасош бр. 357041/94 издаден од УВР Скопје на име Нације Хајдар ул. „Славеј Планина“ бр. 319, Скопје. (5668)

Пасош бр. 0775122 издаден од УВР Струмица на име Јованов Ристомир с. Сачево 34, Струмица. (5715)

Пасош бр. 522441 издаден од УВР Тетово на име Алити Мухарем с. Синичане, Тетово. (5714)

Пасош бр. 542547/94 издаден од УВР Скопје на име Жарко Томески бул. „Јане Сандански“ б. 110/4-15, Скопје. (5702)

Пасош бр. 177253/94 издаден од УВР Куманово на име Сали Сакипи ул. „Црнотравска“ бр.90, Куманово. (5703)

Пасош бр. 625525/95 издаден од УВР Скопје на име Сефедин Бафкаровски, с.Батинци, Скопје. (5704)

Пасош бр. 277480/94 издаден од УВР Скопје на име Рами Цемаили с.Страчинци, Скопје. (5705)

Пасош бр. 154946/93 издаден од УВР Скопје на име Реџеп Мусли ул. „Ордан Чопела“ бр. 62, Скопје. (5706)

Чековите од бр. 3282322 до 3282331 од тековна сметка бр. 57384-64 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мирослав Ајтовски, Скопје. (5707)

Работна книшка на име Синадиновска Љубица, Скопје. (5708)

Пасош бр. 418157/94 издаден од УВР Куманово на име Зејнула Биљаловиќ ул. „Борис Кидрич“ бр. 47, Куманово. (5709)

Чековите од бр. 1928349 до 1928358 од бр. 1877966 до 1877969, 1904906, 1877958, 1877959 од тековна сметка бр. 48801-95 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ерол Усеин, Скопје. (5710)

Работна книшка на име Ленка Василевска, Скопје.

(5711)

Пасош бр. 583426 издаден од УВР Тетово на име Биљали Биљал с. Порој, Тетово.

(5712)

Пасош бр. 0441471 издаден од УВР Тетово на име Бехдети Имер с. Требош, Тетово.

(5713)

Сертификат за превоз на опасни материи (АДР) бр. 0334 издаден на име Зоран Стефковски ул. „Горги Димитров“ бр. 66/2-13, Скопје.

(5676)

Пасош бр. 0696162 издаден од ОВР Струмица на име Карачанакска Роза с. Сушица бр. 1, Струмица.

(5677)

Пасош бр. 319569 издаден од ОВР Струмица на име Карачанакска Кољо с. Сушица 1, Струмица.

(5678)

Свидетелство на име Тодосовска Сивирка с. Горобинци, Св. Николе.

(5679-а)

Чекови од бр. 3124476 до 3124485, 3101251 и 3101252 од тековна сметка бр. 122705-46 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Соња Петровиќ, Скопје.

(5669)

Чекови бр. 2639681, 2639682, 2600588, 2600589, 2600595, 2600596, 2600597 и 2528666 од тековна сметка бр. 38768-61 издадени од Комерцијална банка АД Скопје, на име Љубомир Јаневски, Скопје.

(5670)

Комерцијална банка АД Скопје, на име Љубомир Јаневски, Скопје.

(5670)

Работна книшка на име Драгослава Веселинова, Скопје.

(5671)

Работна книшка на име Љупчо Стојановски, с. Љубанци, Скопје.

(5672)

Работна книшка на име Дарко Анастасов, Скопје.

(5673)

Работна книшка на име Виолета Стафеновска, Скопје.

(5674)

Диплома за завршено средно образование издадена од Гимназија „Зев Љуш Марку“ – Скопје на име Биљана Чанкулова, Скопје.

(5675)

Пасош бр. 241350 на име Максимовски Ацо ул. „Иван Андреев“ бр. 1 Кратово.

(5678-а)

Чековна картица бр. 10325-42 и чекови бр. 1365007 и 1365008 издадени од Комерцијална инвестициона банка – Скопје на име „Крстевска Мирјана“ ул. „120“ бр. 88 нас. Карпош, Куманово.

(5680-а)

Чекови од бр. 01583978 до 01583985 од тековна сметка бр. 11575-05 издадени од Комерцијално инвестициона банка во Куманово на име Крстевска Снежана и полномошник Крстевски Марјан.

(5681-а)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделска задруга „НАПРЕДОК“ ц.о. с. Пирок-Тетово, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА КОН 33 „НАПРЕДОК“ Ц.О. СЕЛО ПИРОК-ТЕТОВО

1. Земјоделската задруга „Напредок“ Ц.О. с. Пирок-Тетово ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/94), и истите ги доставуваат до:

– Земјоделска задруга „Напредок“ Ц.О. с. Пирок-Тетово и

– Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделската задруга „Момин Преслап“ од Блатец, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „Момин Преслап“ – Блатец, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во рок до 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Во пријавите поранешните сопственици и нивните правни наследници да не внесуваат и земјоделско земјиште.

3. Седиштето на Земјоделската задруга „Момин Преслап“ – Блатец се наоѓа во Блатец.

4. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/94) и истовремено се доставуваат до претпријатието и до Агенцијата.

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 19/96), Земјоделската Задруга „Пешница“ с. Локвица-Македонски Брод, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. Земјоделската задруга „Пешница“ с. Локвица-Македонски Брод ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на Земјоделската задруга „Пешница“ с. Локвица, Македонски Брод е на ул. „Димитар Влахов“ бб – Македонски Брод.

3. Пријавувањата на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доставуваат и до Агенцијата на РМ во Скопје ул. „Илинден“ бб и Земјоделската задруга „Пешница“ село Локвица-Македонски Брод.

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), а во врска со чл. 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите

гитe со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 19/96 ПТП „АГРО – ЛОЗАР“ ДОО Богданци објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА:

1. ПТП „АГРО–ЛОЗАР“ ДОО Богданци ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку имаат да ги пријават своите побарувања од Производно трговското претпријатие „АГРО–ЛОЗАР“ ДОО од Богданци, освен за земјоделско земјиште во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на ПТП „АГРО–ЛОЗАР“ ДОО од Богданци е на ул. „Маршал Тито“ бб во Богданци.

Пријавувањето на побарувањето се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/94) кој истовремено се доставува и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје, на ул. „Даме Груев“ бр. 14, пош. факс 410.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, 33 „Карабунар“ ц.о. село Камењане, објавува:

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1 Земјоделската задруга „Карабунар“ ц.о. село Камењане ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на РМ, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон задругата.

2 Седиштето на Земјоделската задруга „Карабунар“ ц.о. село Камењане – Општина Камењане.

3 Своите побарувања барателите да ги достават истовремено до Агенцијата на РМ на образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38493) и Член 4 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 19/96) Земјоделската Задруга „Единство“ с. Ново Село, општина Ново Село

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ЗАДРУГАТА

1 Земјоделската задруга „Единство“, Ново Село, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку имаат, да ги пријават своите побарувања кон претпријатието т.е. задругата во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2 Седиштето на задругата се наоѓа во с. Ново Село на ул. „Мануш Турновски“, Ново Село бр. 1, општина Ново Село.

3 Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија, со Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за заштита на правата на поранешните сопственици нивните правни наследници во постапката за трансформација на претпријатијата со општествен

капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/94), кој истовремено се доставува до Агенцијата на Република Македонија во Скопје, на ул. „Илинденска“ бб и еден примерок до Земјоделската задруга „ЕДИНСТВО“ НОВО СЕЛО, на ул. „Мануш Турновски“ бр. 1, с. Ново Село, општина Ново Село.

(1956)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ОП „Кале – Дизан“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 18.10.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на остатокот на општествениот капитал со попуст од страна на вработените и лица кои имаат право на попуст согласно член 25 од ЗТПОК.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Романија“ 5 во време од 08 до 13-часот

(1942)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на членовите 25, 26 и 27 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал / „Сл. весник на Република Македонија“ бр. 38/93/, ОПТК „Македонка“ – Штип-Општествен стандард објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КУПУВАЊЕ НА АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. – Акциите ги издава ОПТК „Македонка“ – Штип – Општествен Стандард, а врз основа на Решението на Комисијата на Владата на РМ бр. 15-230/203 од 7-10-1996 година преку моделот откуп на претпријатието.

2. – Предмет на продажба на овој повик се 24.920 акции со номинална вредност на една акција од 100 ДЕМ.

3. – Право на купување на акции со попуст имаат:
– Работниците кои во ОПТК „Македонка“ – Штип непрекинато работеле најмалку 2 години пред донесувањето на Одлуката за трансформација на претпријатието /бр. 0202/18 од 24-05-1996 година/;

– Лицата чиј работен однос престанал во ОПТК „Македонка“, а кои во него работеле непрекинато најмалку 2 години;

– Пензионираниите работници кои во ОПТК „Македонка“ непрекинато работеле најмалку 2 години;

4. – Продажбата на акциите со попуст се од објекти на општествен стандард /член 27 од ЗТПОК/.

5. – Правото на купување акции со попуст може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

6. – Вработените и другите лица кои имаат право да купат акции со попуст, попустот го користат индивидуално и тоа 50% од номиналната вредност на акцијата како основен попуст, зголемен за 1% за секоја полна година работен стаж во претпријатието.

Износот на купените акции со попуст не може да го надмине износот од 25.000 ДЕМ.

7. – Акциите што се купуваат со попуст се достапни за сите корисници на попустот под еднакви услови. Вкупниот број на акции што се купуваат со попуст се

дели подеднакво на сите лица кои што ќе запишат акции.

8. – Плаќањето на акции со попуст ќе се врши месечно во рок од 5 години, со грејс период од 2 години, сметано од денот на продажбата.

9. – Запишувањето на акциите со попуст ќе се врши на посебна потврда која ќе се добива од ОПТК „Македонка“ – Штип, а врз основа на претходно поднесена понуда од купувачот во која го назначува износот на акциите што има намера да ги купи.

10. – Рокот за запишување на акции изнесува 15 дена од денот на објавувањето.

11. – Имателот на акциите има право на дел од остварената добивка-дивиденда, право на глас во Собранието на акционерите и други права согласно Законот.

12. – Поблиски информации во врска со купувањето на акциите со попуст можат да се добијат секој работен ден во седиштето на ОПТК „Македонка“ – Штип, ул. „Брегаличка“ – 66.

Врз основа на член 17 од Одлуката за начинот и постапката за трансформација, бр. 01/95 од 29.11.1995 година, Комисијата на РЖ „Скопје-ФИОРД“ Д.О.О. Кавадарци, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ НА УДЕЛИ СО ПОПУСТ И БЕЗ ПОПУСТ

1. Моделот за трансформација на општествениот капитал е откуп на вработените.

2. Право на запишување и купување на удели што се купуваат под повластени услови (со попуст) имаат само оние работници кои во претпријатието работеле најмалку две години пред донесувањето на одлуката за трансформација, лицата чиј работен однос престанал во претпријатието и кои во него непрекинато работеле најмалку две години и пензионираниите работници кои во претпријатието непрекинато работеле две години.

3. Право на запишување и купување на удели без попуст имаат сите вработени во претпријатието.

4. Вкупната вредност на уделите со повластени услови изнесува 377.715 ДЕМ и тоа со грејс период од 2 години и рок на отплата од 5 години.

5. Правото на купување на удели со попуст може да се користи еднократно и тоа само во едно претпријатие.

6. Вкупната вредност на уделите што се купуваат без попуст изнесува 340.182 ДЕМ и истите се уплатуваат во рок од 5 години на 5 еднакви рати.

7. Запишувањето на удели ќе се врши врз основа на изјава што се добива од претпријатието.

8. Рокот за запишување на удели е 30 дена од денот на објавувањето на повикот.

Се врши исправка на огласот за јавен повик за купување на акции со попуст и без попуст на АД во мешовита сопственост рудници и фабрика „Партизан“ Прилеп, бр. 02-582/1 од 18.10.1996 година („Службен весник на РМ“ бр. 59/96). Точката 2 се менува и гласи: „Основна дејност на претпријатието е производство на неметални минерали фелспад, кварц; кварцит, кизелгур, дистем и лискун и производство на огноотпорни материјали“.

Во точка 5 став 1 зборовите „пет години“ се заменуваат со зборовите „три месеци“, во став 2 зборовите „во рок од 5 години“ се заменуваат со зборовите „во рок од 3 месеци“.

Запирката по зборовите „Агенцијата за трансформација“ се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува **ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1996 ГОДИНА**

Кумулативното намалување на цените на мало во Република Македонија во периодот јули-октомври 1996 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие 1996 година изнесува – 0,8%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

1117. Одлука за продажба на државниот капитал во ГЖ-Скопје „МРТТ“ Скопје	3129
1118. Одлука за продажба на државниот капитал во Црвена Звезда ДОО „Винал“ – Штип	3129
1119. Одлука за продажба на државниот капитал во Застава „Огледала“ – Охрид	3129
1120. Одлука за продажба на државниот капитал во Рудник „Злетово“ – Пробиштип	3129
1121. Одлука за продажба на државниот капитал во РЖ – Скопје „Гринз“ – Скопје	3130
1122. Одлука за определување на услови за градба на производна хала за преработка на месо со сопствена лабораторија на подрачјето на општината „Гази Баба“ – Скопје	3130
1123. Одлука за определување на услови за градба на здравствена станица во с. Сливово, на подрачјето на општината Охрид	3130
1124. Одлука за определување на услови за градба на производно складишен погон за производство и складирање на кеси од на-трон-хартит, на подрачјето на општината Велес	3130
1125. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Ел Салвадор	3130
1126. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Македонија и Кралството Камбоџа	3131
1127. Одлука за давање согласност на Статутот на Институтот за старословенска култура – Прилеп	3131
1128. Одлука за давање согласност на Статутот на Државното Средно економско училиште „8-ми Септември“ – Тетово	3131
1129. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3131
1130. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	3132
1131. Изменување и дополнување на Програмата за приватизација на државниот капитал во претпријатијата во периодот септември 1996 – март 1997 година	3133
1132. Решение на Републичката геодетска управа	3136
1133. Решение на Републичката геодетска управа	3136
1134. Решение на Републичката геодетска управа	3136
Исправка на Одлуката за основање на јавно претпријатие за набавка, транспорт и дистрибуција на природен гас „ГА-МА“ Скопје	3136
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 1996 година	3160